



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен  
однос во втор степен

ЛИСТА

НА ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ

СО РОКОВИ НА НЕГОВО ЧУВАЊЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Скопје, Ноември 2017 година

## I ОПШТ ДЕЛ

### ОСНОВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ-01

0101 – Работни верзии, нацрти и предлози на општи акти ( колективни договори, статuti, правилници, упатства и сл.) **1 години**

0102 – Работни материјали и нацрти на годишни, перспективни и периодични програми и планови за работа и развој

- периодични програми и планови за работа и развој

- периодични извештаи за работење на имателот **1 години**

0103 – Работни материјали и нацрти кои послужиле за изработка на анализи, елаборати, студии, информации и слично. **1 години**

### УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ - 02

0201 – Нацрти и предлози на акти и материјали од работата на Државната комисија ( одлуки, решенија, упатства, наредби, инструкции, овластувања) и материјали што произлегуваат од донесените одлуки. **1 години**

0204 – Нацрти на акти и материјали од работата на раководниот орган ( претседател, заменик претседател, членови на комисија, генерален секретар и сл.) **1 години**

0205 – Материјали од работата на стручните и советодавни органи ( Колегиум, Стручен колегиум и сл.) **3 години**

0206 – Материјали и записници од работата на постојани и повремени комисиии **3 години**

### КАНЦЕЛАРИСКО – АРХИВСКИ, ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ-03

0301 – Книги за основна евиденција на документите во канцелариското работење:

- деловодници

**20 години**